



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 14 ноември 1957
Број 31 Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин
Чековна сметка број 802-Т-698

160.

На основа член 29 и 39 од Уредбата за органи-
зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ“ бр. 24/56), Извршниот совет
донесува

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. — Се ослободува од должноста член на Од-
борот за стопанство ГРУЈОСКИ ТРАЈЧЕ, член на
Советот.

2. — За членови на Одборот за стопанство се
именуваат:

ЦАМБАЗ ДАРЕ И ГЕОРГИЕВСКИ КИРО, чле-
нови на Советот.

3 — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ИС бр. 149

19 октомври 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Ѓоргов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

161.

На основа член 97 став 2 од Уставниот закон и
член 13 став 2 од Законот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ- ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

1. — Се разрешува од должноста претседател
на републичкиот Совет за народно здравје ЦАМ-
БАЗ ДАРЕ, поради заминување на друга должност.

2. — За претседател на републичкиот Совет за
народно здравје се именува АЦЕВА ВЕРА, член на
Извршниот совет.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 146

19 октомври 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Ѓоргов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

162.

На основа член 97 став 2 од Уставниот закон
и член 13 став 2 од Законот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ- ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИ- ЈАЛНА ЗАШТИТА

1. — Се разрешува од должноста претседател
на републичкиот Совет за социјална заштита
АЦЕВА ВЕРА, поради заминување на друга долж-
ност.

2. — За претседател на републичкиот Совет за
социјална заштита се именува ШАКИРИ РЕИС,
член на Извршниот совет.

3. — Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 147

19 октомври 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Ѓоргов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на
општината — Неготино, бр. 5865 од 9-VII-1956 год.
е запишано во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 2 ус-
тановата под назив: **Ветеринарна станица**, со седиш-
те во Неготино. Предмет на работењето на уста-
новата е: лекување на добиток, спречување на за-
разните болести на крупниот и ситниот добиток и
перната живина.

Установата е основана со решението на НО на
општината — Неготино, бр. 2944 од 5-XII-1955 год.

Со установата управува управителот Станоевиќ
Славо.

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Народниот одбор на општината — Неготино

Бр. 4777/56 од НО на општината — Неготино.

(466)

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 5197 од 21-III-1957 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање при Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје на страна 10, рег. бр. 10 е запишано следното: досегашниот назив на Градската поликлиника 1 Скопје се менува и ќе гласи: Дом за народно здравје 1 — Скопје.

Место досегашниот в. д. управител установата ќе ја потпишува новоназначениот в. д. управител Д-р Мито Белопета сметано од 16-III-1957 год. Покрај управителот установата ќе ја потпишуваат Ружа Илиевска и Мане Шулевски, шеф на сметководството.

Бр. 3230/52 од НО на општината „Идадија“ — Скопје. (396)

На основа решението на Одделението за стопанство на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 16237 од 25-X-1957 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 8, под рег. бр. 8 установа под назив: **Студентска менза на Универзитетот**, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на мензата е: да ја обезбеди исхраната на студентите од Универзитетот и ВПШ — Скопје.

Мензата е основана од страна на универзитетската управа со решение, бр. 670 од 10-VI-1957 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Универзитет — управа за економско-социјална и здравствена заштита на студентите.

Студентската менза на Универзитетот ќе ја потпишува и застапува управителот Александар Петровски.

Од Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје. (1240)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XI-1956 год. под рег. бр. 10 е запишан под фирма: Деловен задружен сојуз за сточарство, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на сојузот е: да работи на развивањето на застапените стопански дејности и унапредувањето на сточарското производство кај своите членки.

Сојузот е основан согласно одобрението на НО на Битолска околија, бр. 14262 од 7-XI-1956 год. Сојузот ќе го потпишуваат управителот Симе Ицковски и книговодителот Петар Пржита.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 659/56. (33)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XI-1956 год. под рег. бр. 212 е запишана под фирма: Продавница „Земјоделска аптека“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: промет на мало со селско стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

Продавницата е основана од Претпријатието за унапредување на земјоделието „Земјоделска апте-

ка“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 34215 од 31-X-1956 год.

Раководител на продавницата е Зекулари Ариф
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 660/56. (34)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XII-1956 год. под рег. бр. 23 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Македонски Брод. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на емиш и зарзават.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Победа“ с. Сланско, а согласно одобрението на НО на општината — Македонски Брод, бр. 8176/56.

Раководител на продавницата е Ставре Пантов Горѓиевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 550/56. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало и големо „Прогрес“ — Крива Паланка — Продавница бр. 3, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на мало количинал и куќни потреби, текстил, галантерија, трикотажа и конфекција, позамантерија и каделни производи, производи од гума и кожи, бои, хемикалии и радиоапарати.

Продавницата е основана со решението на НО на Кривопаланечка околија, бр. 6193 од 30-VII-1955 година.

Раководител на продавницата е Димче Стаменковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1247/55. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Прогрес“ — Крива Паланка — Продавница бр. 4, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на мало позамантерија, галантерија, трикотажа и конфекција, производи од гума и кожа бои и хемикалии, парфимерија, козметика и куќни потреби.

Продавницата е основана со решението на НО на Кривопаланечка околија, бр. 6746 од 30-VII-1955 година.

Раководител на продавницата е Никола Величковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1248/56. (49)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало и големо „Прогрес“ — Крива Паланка — Продав-

ница бр. 5, со седиште во Крива Паланка. Предмет на работењето на продавницата е: купопродажба на мало колонијал и куќни потреби, кинкалерија, парфимерија и козметика, стакло, порцулан и керамични стоки, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Продавницата е основана со решението на НО на Кривопапачка окопија, бр. 6748 од 30-VII-1955 година.

Раководител на продавницата е Спасо Милковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1249/55. (50)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XI-1956 год. под рег. бр. 91, на страна 365 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Горна Баница“, со седиште во с. Горна Баница — Гостивар. Предмет на работењето на задругата е: се занимава со земјоделско производство и дејности што се во врска со земјоделското производство, како одгледување на живина, товлење и одгледување на свињи и со сточарство; работи на унапредување на земјоделското производство преку разни стопански дејности, врши откуп и продажба на земјоделски производи; б) трговија со индустриски стоки, вршење на занаетчиски и угостителски услуги За отпочнување работата под точка б) потребно е преходно одобрение од народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НС на општината — Гостивар, бр. 11657 од 12-X-1956 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Божин Божиноски, претседател, Јосе Јовановски, Даил Дабевски, Суљо Сали, Исмет Мурто, Исмет Осман, Самен Сабри, Фаут Али и Феим Асан. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Јосе Јовановски и Фаут Али.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2442/56. (290)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 216, на страна 607 е запишано под фирма: Комунално претпријатие за одржување јавна чистота и градско зеленило „Чистота“, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на претпријатието е: одржување чистотата во градот, градските гробишта и вршење на погребни услуги и кафилирии, уредување и одржување на градското зеленило и парковите, вршење на ојачарски услуги на јавни и приватни згради и чистење на септички јами.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Гостивар, бр. 794 од 21-I-1957 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Маренко Јовановски.

Претпријатието е конституисано согласно одобрението на НО на општината — Гостивар, бр. 794 од 29-XII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 149/57. (305)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XII-1956 год. под рег. бр. 19, на страна 73 е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Согласие“ с. Шлегово — Кумановско — Трговски дуќан, со седиште во с. Шлегово. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на брашно.

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Согласие“ с. — Шлегово, со решение бр. 76 од 26-VII-1954 год., а согласно одобрението на НО на Кумановска окопија, бр. 10413 од 17-IX-1954 год.

Раководител на дуќанот е Тоде Киров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 672/56. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1957 год. под рег. бр. 501, на страна 1420 е запишано под фирма: Задружно извозно-увозно претпријатие „Словенија Садје“ — Љубљана — Претставништво, во седиште во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано согласно одобрението на НО на град Скопје, бр. 4360 од 2-VI-1955 година.

*Претставништвото ќе го потпишува раководителот Трајко Стојанов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1128/55. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 500, на страна 1416 е запишана задругата под назив: Мебело-столарска задруга „Бор“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: изработка на сите видови дрвен намештај и градежна столарија.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 3791 од 6-III-1957 год.

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат раководителот Лазар Здравковски и столарот Страхил Атанасовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 173/57. (310)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 76, на страна 299 е запишан под фирма: Деловен сојуз за сточарство и млеководство за Кумановска окопија „Вуксан“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на сојузот е: а) унапредување и квалитетно подобрување на сточарството, се занимава со земјоделие и обезбедува фуражна и сточна храна и одгледување на добиток, вршење услуги со клање на жив добиток, преработка на сувомеснати производи, црева и кожи, преработка на млеко и млечни производи, откупва и продава на големо и мало жива стока, сточни производи, сточна храна и други селско-стопански производи; б) сојузот има погонски единици и тоа: овчарски фарми во с. Орашец и Агино Село, Продавница бр. 1 за млеко и млечни производи, Продавница бр. 2 за месо и месни производи, Продав-

ница бр. 3 — деликатес, Работилници за млеко и млечни производи, месо и месни производи, кожи и црева и кланица за клање на жив добиток. За отпочнување работата под точка б) потребно е претходно одобрение од народниот одбор.

Сојузот е основан со решението на НО на Кумановска околија, бр. 11781 од 21-XI-1956 година.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Сречко Маневски, управител, Мефаил Адем, Миле Стевчев, Александар Денковски, Стојан Величковски, Младен Саздовски, Нако Ташковски, Боро Дојчиновиќ, Тихомир Стојановски, Ангел Бојковски и Јово Кирик.

Сојузот ќе го потпишуваат управниот Сречко Маневски, шефот на книговодството Тасевски Досе и шефот на комерцијалното одделение Александар Денковски.

Кон овој деловен сојуз се припојува и Стопанското претпријатие за услуги „Кланица“ — Куманово, регистрирано под рег. бр. 94 на страна 255, а согласно решението на НО на Кумановска околија, бр. 14766 од 26-XII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2511/57. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 71, на страна 249 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Македонка“, с. Марена — Продавница бр. 1 со седиште во с. Марена — Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со мешовити индустриски и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Управниот одбор на задругата со одлука од 9-II-1957 год., а согласно одобрението на НО на општината — Кавадарци, бр. 2044 од 18-III-1957 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 174/57. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 145, на страна 389 е запишана под фирма: Издавачко претпријатие „Култура“ — Скопје — Продавница, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на канцелариски материјал, школски прибор, литература и учебници.

Продавницата е основана од Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје, а согласно одобрението на НО на општината — Титов Велес, бр. 922 од 31-II-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 156/57. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-II-1955 год. под рег. бр. 16, на страна 61 е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Мерис“ с Студеничани — Земјоделски погон „Вардар“, со седиште во с. Студеничани — Скопско. Предмет на работењето на погонот е: да го развива земјоделството, сточарството и пчеларството на повисок степен.

Погонот е основан од управниот одбор на задругата со одлука од 29-X-1954 год. а, согласно одобрението на НО на Скопска околија, бр. 14016 од 23-XI-1954 година.

Погонот ќе го потпишуваат в. д. раководителот Сафег Шабанов, Исмаил Азизи и Аљуш Љатиџи,

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 435/55. (345)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-XII-1956 година под рег. бр. 339, страна 899 е запишано следното: Славе Петковски, досегашен раководител на „Југопластика“ — творница за конфекција, галантерија, кондури, тврди преработки и амбалаж од југовинил — Сплит — Продавница во Скопје, е разрешен од должност.

За раководител на продавницата е назначен Димчев Трајко Антонов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2540/56. (79)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XI-1956 година, под рег. бр. 239, страна 757 е запишано следното: Трајан Лулев, досегашен книговодител на Претпријатието за изработка на јоргани, душеци, шами и домашни ракотворби „Слога“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За книговодител на претпријатието е назначен Расим Пруси, кој претпријатието ќе го потпишува од 8-XI-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2469/56. (80)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-XI-1956 година, под рег. бр. 239, страна 631 е запишано следното: со решението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 578 од 26-X-1956 година дејноста на Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје се проширува и со производство на локум и алва.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2481/56. (81)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XI-1956 година, под рег. бр. 235, страна 627 е запишано следното: се брише од регистарот на стопанските организации кај овој суд од рег. бр. 235, страна 627 Продавницата во Скопје на Земјоделската задруга „Почековина“ срез Трстенички, а согласно записникот од одржаната седница од 21-XI-1954 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 300/54. (82)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-I-1956 година, под рег. бр. 156, на страна 405 е запишано следното: досегашните потписници на Занаетчиското претпријатие „Беласица“ — Титов Ве-

лес, Ангел Саздов, директор, и Петре Левков, магазионер, се разрешени од должност и им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Трајко Петрушев, в. д. директор и Родна Мартинова, книговодител, кои претпријатието ќе го потпишуваат од 12-XI-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1552/56. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1956 година, под рег. бр. 8, на страна 11 е запишано следното: досегашните потписници на Земјоделската задруга „Програс“, с. Градско — Титоввелешко, Петрушевски Панче, управник и Петровски Предраг се разрешени од должност и им престанува правото задругата да ја потпишуваат.

За потписници на задругата се назначени следните лица: Борис Димчев, управник, и Игно Маноски, шеф на книговодството, кои задругата ќе ја потпишуваат од 25-XII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2541/56. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XI-1956 година, под рег. бр. 327, на страна 859 е запишано следното: се брише од регистарот на стопанските организации кај овој суд од рег. бр. 327, страна 859 Откупната станица во Титов Велес на трговското претпријатие за емиш, зарзават и варива „Калинка“ — Скопје, а согласно решението на работничкиот совет на претпријатието, бр. 3133 од 31-XII-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1431/56. (87)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации се избришани: Трговскиот дуќан на мало „Нова трговија“ с. Теово — Титоввелешко, од рег. бр. 76, страна 197 и Трговскиот дуќан на мало „Бел Камен“, с. Ореше — Титоввелешко, од рег. бр. 27, страна 69.

Истите дуќани се припоени кон Трговскиот дуќан на мало „Азот“ од с. Богомила — Титоввелешко, регистриран кај овој суд под рег. бр. 91 на страна 233, а согласно решението на НО на општината — Богомила, бр. 44 од 5-I-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1410/56. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XI-1956 година под рег. бр. 7, на страна 25 е запишано следното: со решението на НО на општината — Ростуша — Тетовско, бр. 935 од 3-II-1956 година кон Земјоделската задруга „Дешат“, с. Жировница се припојува Земјоделската задруга „Ахмет Јаја“ од с. Бољетин — Тетовско.

Се брише од регистарот на стопанските организации Земјоделската задруга „Ахмет Јаја“ — с. Бољетин од рег. бр. 18 и нејзините права и обврски ги

презема Земјоделската задруга „Дешат“ од с. Жировница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2323/56. (89)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XI-1956 година под рег. бр. 184, страна 527 е запишано следното: досегашните потписници на Занаетчиско-берберската задруга „Боро Менков“ — Куманово, Митровски Киро и Тасевски Бранко се разрешени од должност и им престанува правото задругата да ја потпишуваат.

За потписник на задругата е избран Љубе Трајковски, претседател, кој задругата ќе ја потпишува од 16-VIII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2206/56. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1956 година под рег. бр. 466, на страна 1296 е запишано следното: фирмата на Трговскиот дуќан за промет со кожи и кондурациски прибор „Гоце Делчев“ — Скопје се менува и гласи: Трговски дуќан за промет со кожи и кондурациски прибор „Видра“ — Скопје, а согласно решението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 21123 од 19-XII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1/56. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-II-1956 година е запишано следното: се брише од регистарот на стопанските организации при овој суд од рег. бр. 435, страна 1168 Претпријатието за обработка на тутун, од Скопје, сметано од 1-I-1956 год. од која дата престана да постои и неговите права и обврски минаа на новообразуваното претпријатие Тутунов комбинат во Скопје, регистрирано кај овој суд под рег. бр. 444, страна 1218.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1568/56. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-XI-1956 година под рег. бр. 79, на страна 229 е запишано следното: досегашните потписници на Претпријатието за откуп и преработка на алкохолни и безалкохолни пијалоци и трговија со истите „Винар“ Скопје, Тихомир Милошевски, в. д. директор и Панче Трајков, шеф на комерцијалното одделение се разрешени од должност и им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Љупчо Мариновски, директор и Тихомир Милошевски, технички директор, кои претпријатието ќе го потпишуваат од 1-XI-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2462/56. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XII-1956 година, под рег. бр. 290, на страна 747 е запишано следното: досегашните потписници на Претпријатието за производство и промет со сите видови килими и народни ракотворби „Македонски фолклор“ — Скопје, Ацо Димковски, директор, Јован Максимовиќ, шеф на сметководството и Хамзо Исмаил, книговодител се разрешени од должност и им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

За потписници се назначени следните лица: Бењанин Самоковлија, директор, Трајан Стаменковски, шеф на сметководството и Спасе Марковски, книговодител, кои претпријатието ќе го потпишуваат од 1-XII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи бр. 2490/56. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1957 година, под рег. бр. 50, на страна 125 е запишано следното: Проданов Ѓорѓи, досегашен в. д. директор на Трговското претпријатие на мало „Беласица“ — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За директор на претпријатието со решение на НО на општината — Гевгелија, бр. 8996 од 29-XII-1956 година е назначен Митко Георгиев, кој претпријатието ќе го потпишува од 11-I-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 30/57. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1956 година под рег. бр. 188, на страна 499 е запишано следното: се брише од регистарот на стопанските организации од рег. бр. 188, страна 499 Земјоделското сточарско претпријатие „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија, бидејќи со решението на НО на општината — Гевгелија, бр. 9354 од 29-XII-1956 година е припоено кон Задружното земјоделско стопанство „Пролет“, с. Негорци — Титоввешко, кое ги презеде неговите права и обврски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 23/57. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1957 година под рег. бр. 161, на страна 449 е запишано следното: Манас Манасов, досегашен директор на Рударското претпријатие за силекс „Црни врв“, Кратово, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За в. д. директор на претпријатието со решение на НО на општината — Кратово — Кумановско, бр. 124 од 10-I-1957 година е назначен Никола Ивановски, кој претпријатието ќе го потпишува од 17-I-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 36/1957. (122)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1957 година под рег. бр. 48, на страна 187 е запишано следното: досегашните членови на управниот одбор на Лозаро винарската задруга „Планица“ — Кратово, се сменети од должност согласно одлуката на управниот одбор на задругата бр. 164 од 14-X-1956 година. На нивни места се избрани следните лица: Мите Заков, претседател, Арсовски Крсто, управител, Мишо Гошев, Стиле Стојанов, Диме Ѓорѓиев, Алекса Апостолов, Бојан Сатев, Ристо Голубов, Станојко Насев, Димче Манев и Димитар Попандонов.

Дејноста на задругата се проширува и со: да врши откуп на сите земјоделски производи и продажба на истите; да преработува грозје и овоштие, алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и да ги продава истите преку своите продавници на мало и преку разни установи и претпријатија на големо; да врши услуги со својот машински парк првенствено на своите задругари; да се грижи за унапредување на лозарството и овоштарството во задругата и кај задругарите.

Проширувањето на дејноста е одобрено согласно решението на НО на општината — Кратово, бр. 6212 од 31-X-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 29/57. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1957 година под рег. бр. 146, на страна 397 е запишано следното: согласно решението на НО на општината — Кратово, бр. 6818 од 14-XII-1956 година фирмата на Угостителскиот дуќан, хотел и ресторан „Македонија“ — Кратово, се менува и гласи: Угостителско хотелско претпријатие „Крши бавча“ — Кратово.

Досегашниот раководител Ефремов Драган се назначува за директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 34/57. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-I-1957 година под рег. бр. 114, на страна 325 е запишано следното: Алексовски Љубен, досегашен директор на Земјоделското овоштарско-лозарско претпријатие „Лоза“, с. Гиновци — Крива Паланка, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За в. д. директор на претпријатието со решение на НО на општината — Ранковци — Кумановско е назначен Јеврем Симоновски, кој претпријатието ќе го потпишува од 14-I-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 33/57. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-I-1957 година под рег. бр. 164, на страна 459 е запишано следното: досегашните потписници на Механичарското лимарско претпријатие „11 ноември“ — Куманово, Димчо Домузлиски, директор, и

Јакимовска Слободанка, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Илија Ангеловски, директор, назначен со решение на НО на општината — Куманово, бр. 24329 од 3-XI-1956 година, и Митевска Љубица, шеф на сметководството, назначена со решение на НО на општината — Куманово бр. 26737 од 25-XII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 9/57. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-I-1957 година под рег. бр. 65, на страна 173 е запишано следното: се брише од регистарот на стопанските организации кај овој суд од рег. бр. 65, страна 173 Трговскиот дуќан „11 октомври“ — Куманово, а согласно решението на НО на општината — Куманово. бр. 27638 од 26-XII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 4/57. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1957 година под рег. бр. 329, на страна 867 е запишано следното: со решение на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 25551 од 28-XII-1956 година кон Претпријатието — трговски дуќан за индустриски стоки „Кармин“ — Скопје се припојува Трговскиот дуќан за индустриски стоки „Јасмин“ — Скопје.

Се брише од регистарот на стопанските организации кај овој суд од рег. бр. 22, страна 73 Трговскиот дуќан „Јасмин“ — Скопје и неговите права и обврски ги презема Трговскиот дуќан „Кармин“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 35/57. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1957 година под рег. бр. 46, страна 133 е запишано следното: досегашниот потписник на Претпријатието „Градинар“ увоз-извоз — Скопје Стево Дракуловски, директор на стопанско-сметководниот сектор, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За директор на стопанско-сметководниот сектор е назначен Љубе Поповски кој претпријатието ќе го потпишува од 10-I-1957 година. Истиот е назначен со решение на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 23881 од 18-XII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 22/57. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-I-1957 година под рег. бр. 5, на страна 17 е запишано следното: Баевски Богдан, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Козара“ — с. Мирјовци — Скопско, е разрешен од должност и му престанува правото задругата да ја потпишува.

За потписник на задругата е избран Врсаков-

ски Никче, кој задругата ќе ја потпишува од 11-I-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 25/57. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1957 година под рег. бр. 4, на страна 9 е запишано следното: Ајри Етем, досегашен директор на Претпријатието за бањи — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За в. д. директор на претпријатието со решение на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 18980 од 9-VII-1956 година е назначен Филип Филиповски, кој претпријатието ќе го потпишува од 11-I-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 27/57. (133)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кратово. бр. 1153 од 22-IV-57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 3 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Димитрие Младена Јовановиќ, со седиште во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрие Младена Јовановиќ. (152)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 14473/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 424 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Зендели Сулејмана Сали, со седиште во с. Србиново. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зендели Сулејмана Сали. (153)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 3402/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, рег. бр. 409 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Агаи Абдулов Али, со седиште во Гостивар, ул. „Црвена Свезда“ бр. 19. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Агаи Абдулов Али. (154)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 8116/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 427, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Гарамани Врјселов Музафер, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“

бр. 31. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гарамани Вејселов Музафер. (155)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 10519/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 422 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Сариде Абдулов Ирфан, со седиште во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сариде Абдулов Ирфан. (156)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 13693/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 423 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ракипи Мислимов Мифтар, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 65. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ракипи Мислимов Мифтар. (157)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 13670/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 426 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Хурие Ш. Алију, со седиште во с. Мало Турчане. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хурие Ш. Алију. (158)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 13669/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 425 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Незири Атипов Ашим, со седиште во Гостивар, ул. „Младен Симовски“ бр. 17. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Незири Атипов Ашим. (159)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 1828/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 432, рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Елези Синанов Мицаит, со седиште во с. Чајле. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елези Синанов Мицаит. (160)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Тетово, бр. 7152/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 467, рег. бр. 467, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимонадџија Кадрију Синани Раиф, со седиште во Тетово, Плоштад „М.

Тито“ бр. 44. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на лимонада.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадрију Синани Раиф. (161)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Лична карта рег. бр. 13905, серија бр. 0554505, издадена од СВР — Куманово на Ејуп Абедин Исуфи, Виштица — Куманово. (2431)

Лична карта рег. бр. 3087, серија бр. 0528617, издадена од СВР — Куманово на Руфат Биљал Адемовски, ул. „Јане Сандански“ бр. 15 — Куманово. (2432)

Лична карта рег. бр. 17027, серија бр. 0536172, издадена од СВР — Куманово на Ремзије Ибраим Бељули, ул. „Б. Кидрич“ бр. 59 — Куманово. (2433)

Лична карта рег. бр. 322, серија бр. 0021043, издадена од СВР — Охрид на Коле Ѓорѓиев Биткоски, с. Пештани — Охридско. (2434)

Лична карта рег. бр. 776, серија бр. 078203, издадена од СВР — Битола на Костадина Тодорова Ѓорѓиева, ул. „Кланичка“ бр. 1 — Битола. (3120)

Лична карта рег. бр. 3278, серија бр. 0533682, издадена од СВР — Куманово на Чедомир Трајков Тодоровски, ул. „Боро Менков“ бр. 12 — Куманово. (3121)

Лична карта рег. бр. 1325, серија бр. 0021835, издадена од СВР — Охрид на Петре Јанчев Петрески, с. Коњско — Охридско. (3122)

Лична карта рег. бр. 7367, серија бр. 0112073, издадена од СВР — Дебар на Малиќ Несима Адемовски, с. Броштица — Дебар. (3123)

Лична карта рег. бр. 4666, серија бр. 0749184, издадена од СВР — Кичево на Аника Блажева Брдароска, с. Цер — Кичево. (3124)

Лична карта рег. бр. 1211, серија бр. 0325721, издадена од СВР — Титов Велес на Милан Ангелов Душков, ул. „Шарска“ бр. 27 — Титов Велес. (3125)

Лична карта рег. бр. 775, серија бр. 0669102, издадена од СВР — Тетово на Џезми Риза Алија, с. Боговиње — Тетовско. (3126)

Лична карта рег. бр. 3748, серија бр. 0308418, издадена од СВР — Штип на Методи Спиров Смилев, с. Судиќ — Штипско. (3127)

Лична карта рег. бр. 15575, серија бр. 0120276, издадена од СВР — Дебар на Јајо Мемет Крчишта, ул. „Бајрам Селими“ бр. 1 — Дебар. (3126)

Лична карта рег. бр. 9309, серија бр. 195020, издадена од СВР — Босилград на Станојко Величков, с. Росоман — Титоввелешко. (3127)

Лична карта рег. бр. 6289, серија бр. 0453339, издадена од СВР — Струмица на Александар Тодоров Ангеловски, ул. „М. Ацев“ бр. 30 — Титов Велес. (3128)

Лична карта рег. бр. 26917, серија бр. 0685270, издадена од СВР — Тетово на Микле Блаже Симовски, с. Жилче — Тетовско. (3129)

Движењето на сметката на загуби и печалби е
изнесено во прегледот. (53)

Врз основа на чл. 82 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54) и чл. 47 од Статутот на Комуналната банка за Скопска околија, Комуналната банка за Скопска околија — Скопје, ја објавува завршната сметка за 1956 година.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ
за 1956 година

А к т и в а		П а с и в а	
(во 000 дин.)		(во 000 дин.)	
А. Основни средства		А. Ивори на основните средства	
Основни средства	87.330	Фонд на основните средства	44.920
Исправка на вред. на осн. сред.	42.410 44.920	Финансирање на инвестициите во тек	9.733 54.653
Инвестиции во тек	9.733 54.653		
Б. Финансиски средства		Б. Сспствени фондови на банката	
Пристигнати вредности	11.295	Резервен фонд	3.225 47.190
Финансиски сред. кај Народната банка	2,655.485 2.666.780	Останали фондови	43.965
В. Краткорочни кредити		В. Однос со Нар. банка	
Кредити за обртни средства	3.367.092	Обврски кон Народната банка	1.628.789
Потрошачки кредити	845.909	Г. Краткорочни средства	
Останали краткорочни побарувања	455.421 4.668.422	Жиро и текушти сметки	1.131.594
		Влогови по штедна	610.011
Г. Долгорочни кредити		Обврски по работи со државата	439.702 2.181.307
Зајмови за инвестиции	1.753.190	Д. Долгорочни средства	
Финансирање за инвестициите	34.450 1.787.640	Средства и фондови од стопанството за инвестиции	2.570.367
		Локални фондови за инвестиции	2.443.623
Д. Останата актива		Буд. сред. за финан. инвестиции	54.384
Интерни пресметки	552.457	Посебни локални фондови за резерва	41.963 5.110.337
Сомнителни побарувања	11.930	Г. Останата пасива	
Разна актива	90.477 654.864	Интерни пресметки	552.457
		Разна пасива	88.930 641.387
		Е. Финансиски резултат	
		Добивка	168.696
			9.832.359

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Новинско-издавачкото претпријатие „Народна задруга“ — Скопје, го исполни својот производствен план за 1956 год.

Весникот „Народна задруга“ орган на здружените организации во Народна Република Македонија е отпечатен во тираж од 277.500 примероци, списанието „Земјоделски буквар“ во тираж од 59.500, списанието „Гласник“ во тираж од 8.400 примероци, а земјоделска литература е отпечатена во тираж од 82.000 примероци, или вкупниот годишен тираж од сите изданија изнесува 419.000 примероци.

Во рамките на ова претпријатие постојат: ангро склад — Скопје, и две книжарници (во Скопје и Битола) за продажба на стручно-популарна земјоделска литература, како и секаков вид канцелариски и школски материјали, подвижна кино-книжарница, рекламнопропагандна служба и фото сервисна служба. Овие погони служат главно за снабдување на селскостопанските организации и земјоделски стопанства односно задруги со потребен материјал.

Претпријатието во 1956 година оствари вкупен приход од 59,979.808 дин., со остварена добивка од 484.000 динари. (153)

БИЛАНС

НА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДНА ЗАДРУГА“, СКОПЈЕ

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.269	1.	Фонд на основните средства	1.269
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2.435	3.	Разни фондови	4.262
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	18.227	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	15.041	6.	Банка — кредит за обртни средства	25.000
6.	Друга актива	97	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	249
7.	Распоредена добивка	484	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	6.289
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
		37.553	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	484
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					37.553

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „3 НОЕМВРИ“, ПРИЛЕП

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1,001.048	1.	Фонд на основните средства	1,001.048
2.	Инвестиции во тек	2,876.581	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2,064.394	3.	Разни фондови	2,264.040
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	17,901.688	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	2,876.581
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	7,600.317	6.	Банка — кредит за обртни средства	23,088.000
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	—
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
		31,444.028	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	2,214.359
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					31,444.028

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието „Зограф“, е специјализирано претпријатие за извршување услуги на молеро-фарбарските и фирмописачките работи на сите градежни објекти што се изведуваат во градежништвото, и врши услуги на целото население.

Претпријатието со своето послување во 1956 година оствари бруто продукт од 43,148.883 дин., и реализира добивка од 7,579.160 дин.

Со ова својот задаток претпријатието во работната 1956 год. напoлно го изврши.

Сите обврски спрема општествената заедница,
што произлегуваат од остварената добивка се
уплатени навреме. (163)

БИЛАНС

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ФУРНАЦИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ

А Е Т И В З

на ден 31-ХП-1956 година

П а с н я

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.218	1.	Фонд на основните средства . .	1.218
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.019	3.	Разни фондови	907
В. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	5.250	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	1.360
6.	Друга актива	9	7.	Фонд на обртните средства	358
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	2.845	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	1.899
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	1.995
		10.542	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	2.845
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					10.542

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Занаеетското фурнициско претпријатие „Напредок“ — Ѓорче Петров, производствениот план за 1956 год. го исполни со 100% и реализира промет од 54.623.618 дин.

По одбивање на сите материјални трошоци и обврски спрема општествената заедница успеа да оствари добивка од дин. 2.845.241.

Од финансовиот резултат се гледа дека овој колектив се залагаше во својата работа и придонесе да се оствари оваа добивка, која спрема постојните прописи е распределена. (152)

БИЛАНС

НА ГРАДСКОТО ГРАДЕЖНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИГРАП“ — БИТОЛА

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	4 509	1.	Фонд на основните средства	4.509
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.902	3.	Разни фондови	2.113
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	11.154	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	13 673	6.	Банка — кредит за обртни средства	9 292
6.	Друга актива	242	7.	Фонд обртни средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	75
7.	Распоредена добивка	685	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	12 786
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	2.705
		32.165	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	685
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					32.165

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	4.232	1.	Фонд на основните средства	4.232
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	8.019	3.	Разни фондови	9.976
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	37.068	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	16.964	6.	Банка — кредит за обртни средства	32.048
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	42.773	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	20.027
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
		109.056	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	42.773
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					109.056

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ „ЖИТО-ИСХРАНА“ — КОЧАНИ

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	26.973	1.	Фонд на основните средства . .	26.973
2.	Инвестиции во тек	10.080	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	8.527	3.	Разни фондови	15.405
			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
Б. Обртни средства			5.	Други извори за финансирање инвестиции	10.080
4.	Вкупни обртни средства	120.732	Б. Извори на обртните средства		
В. Средства во пресметка и друга актива			6.	Банка — кредит за обртни средства	127.362
5.	Купувачи и други побарувања . .	82.399	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
6.	Друга актива	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
Г. Финансиски резултат			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
7.	Распоредена добивка	12.402	9.	Добавувачи и други обврски . . .	—
8.	Загуба	—	10.	Друга пасива	68.891
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	12.402
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		261.113	ВКУПНО:		261.113

БИЛАНС
НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ „КАРАОРМАН“, СТРУГА

А к т и в а		на ден 31-XII-1955 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	25.950	1.	Фонд на основните средства . .	15.250
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	4.000
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	1.706	3.	Разни фондови	1.980
			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
Б. Обртни средства			5.	Други извори за финансирање инвестиции	6.700
4.	Вкупни обртни средства	35.270	Б. Извори на обртните средства		
В. Средства во пресметка и друга актива			6.	Банка — кредит за обртни средства	19.690
5.	Купувачи и други побарувања . .	3.823	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
6.	Друга актива	312	8.	Пасивни временски разграничувања	832
Г. Финансиски резултат			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
7.	Распоредена добивка	4.010	9.	Добавувачи и други обврски . . .	11.021
8.	Загуба	—	10.	Друга пасива	7.588
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	4.010
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		71.071	ВКУПНО:		71.071

БИ Л А Н С

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЖИТО ЛЕБ“ — КУМАНОВО

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.005	1.	Фонд на основните средства . .	1.005
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	342	3.	Разни фондови	450
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	2.727	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	365	6.	Банка — кредит за обртни средства	1.363
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	1.591
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	30
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИ Л А Н С

НА ТРГОВ. ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСТУРАЊЕ НА ПЕЧАТ И КНИЖАРСТВО „КУЛТУРА“, БИТОЛА

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	515	1.	Фонд на основните средства . .	515
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.929	3.	Разни фондови	1.995
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	705	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	1.573	6.	Банка — кредит за обртни средства	7.800
6.	Друга актива	7.160	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	185	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	1.572
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	185
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА“,
ВИТОЛА, ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1951 година со дејност растурање на печат-весници, списанија и периодични изданија, како и продажба на канцелариски и школски материјали, литература и учебници.

Во 1952—1955 претпријатието послуваше рентабилно.

Планираниот промет во износ од 40.000.000 динари за 1956 год е остварен и зголемен за 3,455.275 динари, што во проценти изнесува 108,61%.

Со својата работа претпријатието оствари добивка од 185.032 динари.

Сите обврски на претпријатието спрема заедницата, како и оние што произлегуваат од распределбата на добивката во целост се измилени во законскиот срок. (138)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ „СНАБДИТЕЛ“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-ХП-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	6.267	1.	Фонд на основните средства	6.267
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	7.504	3.	Разни фондови	6.620
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	81.435	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	69.183	6.	Банка — кредит за обртни средства	92.000
6.	Друга актива	1.092	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	60.594
			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		165,481	ВКУПНО:		165,481

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието за колонијал „Снабдител“ — Скопје, имаше планирано 500.000.000 дин., а оствари 520.000.000 динари или планот го исполни со 104%. Остварениот вкупен приход во износ од 27,823.042 дин. е распределен на: платен фонд 10,067.603 дин., фондови 4,938.000 дин., материјални

трошоци 6.375.000 дин. и обврска спрема општествената заедница 6,442.439 дин.

През годината претпријатието работеше со точно пресметната разлика на цената, која беше нужна за покривање на горе наведените трошоци, водејќи сметка да не се создава добивка за сметка на потрошувачите, бидејќи тргуваме со артикли за секојдневни животни потреби. (102)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието „Прогрес“ е основано во 1948 година и работи со следните погони: браварски, лимарски, леарски, водоинсталатерски, коларски, електро-инсталатерски, прецизна механика, винкловање на мотори и поправка на радио апарати.

Во текот на годината претпријатието послушаше со успех. Тоа успеа со своите квалитетни занаетчишки услуги да се афирмира и во другите места на Штипска околија. За успехот во работата на претпријатието покажува и постигнатиот финансиски резултат во текот на 1956 година. (57)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ГРАДЕЖНИ И ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА МАЛО И ГОЛЕМО „ЈАВОР“, БИТОЛА

Ак т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	5.571	1.	Фонд на основните средства . .	3.625
2.	Инвестиции во тек	12	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	7.845	3.	Разни фондови	8.003
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	37.409	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	1.959
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	10.520	6.	Банка — кредит за обртни средства	43.430
6.	Друга актива	4.574	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	155	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	7.274
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	1.640
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	155
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Јавор“ — Битола, заедно со своите 8 дуќани, во текот на 1956 год. го исполни планот на прометот со 108%, остварувајќи при тоа вкупен приход од дин. 16,437.139.

Во текот на 1956 год. во претпријатието беа запослени просечно 35 работници — службеници, чии платен фонд, заедно со придонесот за социјал-

но осигурување, придонесот за станбена изградба и придонесот на буџетите од платите изнесуваше дин. 7,279.090.

Во текот на 1956 год. претпријатието наполно ја исполни својата задача со снабдување потрошувачите со огревни материјали од градот Битола. (157)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ОТПАДОЦИ „ОТПАД“ — БИТОЛА

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1.632	1.	Фонд на основните средства . .	1.632
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	3.655	3.	Разни фондови	3.593
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	9.425	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	6.098	6.	Банка — кредит за обртни средства	8.000
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	1.290
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	2.501	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	6.293
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	2.501
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНАБДИТЕЛ“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	907	1.	Фонд на основните средства . .	683
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.003	3.	Разни фондови	1.025
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	10.559	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	224
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	548	6.	Банка — кредит за обртни средства	9.198
6.	Друга актива	269	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	35
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	2.121
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА АВТОМОБИЛИ „АУТОРЕМОНТ“ — БИТОЛА
А к т и в а **на ден 31-XII-1956 година** **П а с и в а**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	46.500	1.	Фонд на основните средства . .	40.280
2.	Инвестиции во тек	1.015	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	6.220
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	5.358	3.	Разни фондови	6.716
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	230	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	1.015
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	7.748	6.	Банка — кредит за обртни средства	9.000
6.	Друга актива	7.887	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	50
7.	Распоредена добивка	5.435	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	5.248
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	209
		74.173	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	5.435
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					74.173

БИЛАНС
НА ПЕЧАТНИЦАТА „ПРОСВЕТА“ — КУМАНОВО
А к т и в а **на ден 31-XII-1956 година** **П а с и в а**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	10.650	1.	Фонд на основните средства . .	8.034
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	2.616
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	3.863	3.	Разни фондови	4.458
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	8.282	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	3.991	6.	Банка — кредит за обртни средства	8.776
6.	Друга актива	85	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	3.826	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	2.431
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	556
		30.697	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	3.826
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					30.697

Лична карта рег. бр. 25907, серија бр. 0123859, издадена од СВР — Битола на Спасе С. Стојчевски, ул. „Козара“ бр. 8 — Битола. (3131)

Лична карта рег. бр. 31115, серија бр. 0101936, издадена од СВР — Битола на Јуца Мирела, ул. „К. Јосифовски“ бр. 38 — Битола. (3132)

Лична карта рег. бр. 3209, серија бр. 0007487, издадена од СВР — Битола на Алексо В. Јовановски, с. Оптичари — Битола. (3133)

Лична карта рег. бр. 14364, издадена од СВР — Битола на Никола Горев Димоски, с. Крушеани — Прилеп. (3134)

Лична карта рег. бр. 9329, серија бр. 049709, издадена од СВР — Кавадарци на Јордан Наков Исаков, с. Страгово — Кавадарци. (3135)

Лична карта рег. бр. 1442, серија бр. 0475464, издадена од СВР — Струмица на Борис Атанасов Трајков, с. Василево — Струмица. (3136)

Лична карта рег. бр. 988, серија бр. 0453508, издадена од СВР — Струмица на Харалампи Василев Чакаларов, службеник при ПТТ — Струмица. (3137)

Лична карта рег. бр. 2545, издадена од СВР — Битола на Мила Јанкуловска, ул. „Охридска“ бр. 136 — Битола. (3138)

Лична карта рег. бр. 2235, серија бр. 0342745, издадена од СВР — Титов Велес на Тодос Јованов Каранфиловски, с. Иванковци — Титоввелешко. (3139)

Лична карта рег. бр. 10738, серија бр. 0498518, издадена од СВР — Кавадарци на Цандо Колев Тасков, с. Ваташа — Кавадарци. (3140)

Лична карта рег. бр. 9810, издадена од СВР — Демир Хисар на Методи Ј. Махриеви, ул. „Б. Талевски“ бр. 16 — Битола. (3141)

Лична карта рег. бр. 13867, серија бр. 0118577, издадена од СВР — Дебар на Јорданка Рафева Јосифовска, ул. „29 ноември“ бр. 3 — Дебар. (3142)

Лична карта рег. бр. 8970, серија бр. 0573826, издадена од СВР — Гевгелија на Дељо Андонов Љушев, с. Богданци — Гевгелија. (3143)

Лична карта рег. бр. 2383, серија бр. 0055094, издадена од СВР — Берово на Стојан Игнатов Митрински, ул. „М. Тито“ бр. 24 — Пехчево. (3144)

Лична карта рег. бр. 305, издадена од СВР — Прилеп на Ленка Ремко Апостолска, ул. „Цане Илиоски“ бр. 68 — Прилеп. (3145)

Лична карта рег. бр. 15149, на Ристо Павлов Мавчев, с. Славеј — Прилеп. (3146)

Лична карта рег. бр. 6131, серија бр. 0750649, издадена од СВР — Кичево на Иван Илиев Илиевски, ул. „М. Тито“ бр. 38 — Кичево. (3148)

Лична карта рег. бр. 15501, серија бр. 0335919, издадена од СВР — Титов Велес на Панче Манчев Купев, ул. „Јане Сандански“ бр. 69 — Титов Велес.

Лична карта рег. бр. 8893, серија бр. 0668215, издадена од СВР — Тетово на Марко Мисаил Несборовски, с. Брвеница — Тетовско. (3150)

Лична карта рег. бр. 15484, серија бр. 0677482, издадена од СВР — Тетово на Камил Осман Зенуни, с. Горно Седларци — Тетовско. (3151)

Лична карта рег. бр. 5269, серија бр. 0293485, издадена од СВР Штип на Јусуф Абазов Мусовски, ул. „Тодор Чучков“ бр. 7 — Штипско. (3152)

Лична карта рег. бр. 1571, серија бр. 0666901, издадена од СВР — Тетово на Мустафа Шаип Беадини, с. Раковец — Тетовско. (3153)

Лична карта рег. бр. 5700, серија бр. 0038411, издадена од СВР — Струга на Билал Абдула Билали, с. Делогожда — Струга. (3154)

Лична карта рег. бр. 8145, серија бр. 0040856, издадена од СВР — Струга на Весим Г. Реџепоски, с. Долно Татеша — Струга. (3155)

Лична карта рег. бр. 16428, серија бр. 0049139, издадена од СВР — Струга на Шабан Ајрула Коџацику, с. Делогожда — Струга. (3156)

Лична карта рег. бр. 1388, серија бр. 0018286, издадена од СВР — Прилеп на Трајко Митрев Манчески, с. Бешиште — Прилеп. (3157)

Лична карта рег. бр. 44, серија бр. 0016754, издадена од СВР — Прилеп на Стојко Дончев Валавачковски, с. Бешиште — Прилеп. (3158)

Лична карта рег. бр. 7879, серија бр. 0387452, издадена од СВР — Битола на Цветанка Бунева, ул. „Ленинова“ бр. 57 — Битола. (3159)

Лична карта рег. бр. 21450, серија бр. 0536770, издадена од СВР — Куманово на Томислав Лазаров Пешевски, ул. „Народ. Револуција“ бр. 18 — Куманово. (3160)

Лична карта рег. бр. 9730, серија бр. 0042441, издадена од СВР — Струга на Рамис Дилавер Асаноски, с. Делогрожда — Струга. (3161)

Лична карта рег. бр. 10971, серија бр. 0669745, издадена од СВР — Тетово на Ратка Столе Димовска, с. Лешок — Тетовско. (3162)

Лична карта рег. бр. 25192, серија бр. 0684131, издадена од СВР — Тетово на Џафер Хазби Јонузи, с. Теарце — Тетовско. (3163)

Лична карта рег. бр. 3475, серија бр. 0308001, издадена од СВР — Штип на Мирко Крало Ѓорѓиев, с. Вртешка — Штипско. (3164)

Лична карта рег. бр. 6087, серија бр. 0458835, издадена од СВР — Струмица на Коста Ѓорѓиев Пеев, ул. „Стиф Наумов“ бр. 14 — Струмица. (3165)

Лична карта рег. бр. 16126, серија бр. 03544, издадена од СВР — Титов Велес на Ордан Стојанов Сарагиновски, ул. „Мирка Гинева“ бр. 2 — Титов Велес. (3166)

Лична карта рег. бр. 5199, серија бр. 0097909, издадена од СВР — Крива Паланка на Јашар Зулфичаров Салимов, ул. „Единство“ бр. 5 — Кр. Паланка. (3167)

Лична карта рег. бр. 8970, серија бр. 0664680, издадена од СВР — Крива Паланка на Благоја Боризов Димчовски, с. Луке — Кр. Паланка. (3168)

Лична карта рег. бр. 7198, серија бр. 0038708, издадена од СВР — Куманово на Сарка Наскова Ѓошевска, с. Огут — Кр. Паланка. (3169)

Лична карта рег. бр. 7279, серија бр. 0638794, издадена од СВР — Крива Паланка на Стамен Петрушов Тодосовски, с. Одрено — Кр. Паланка. (3170)

Лична карта рег. бр. 22225, серија бр. 0538043, издадена од СВР — Куманово на Иван Стојана Илиќ, ул. „Кирил и Методи“ бр. 1а — Куманово. (3171)

Лична карта рег. бр. 894, серија бр. 3640857, издадена од СВР — Бор на Владо Петро Јовановиќ, с. Тронеѓа Куманово. (3172)

Лична карта рег. бр. 9624, серија бр. 0334219, издадена од СБР — Титов Велес на Мирче Ѓорѓиев Чакалов, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 67 — Титов Велес. (3173)

Лична карта рег. бр. 9628, серија бр. 0334258, издадена од СБР — Титов Велес на Елена Ѓорѓи (Меладинова) Чакалова, ул. „Бл. Ѓорев“ бр. 67 — Титов Велес. (3174)

Лична карта рег. бр. 15251, серија бр. 0500902, издадена од СБР — Кавадарци на Дана Зарова Трајкова, с. Дабиште — Кавадарци. (3175)

Лична карта рег. бр. 203, серија бр. 0428713, издадена од СБР — Ѓевгелија на Благој Симеонов Пејов, с. Пирава — Ѓевгелија. (3176)

Лична карта рег. бр. 22819, серија бр. 0794366, издадена од СБР — Тетово на Даут Меџит Абди, с. Новаке — Тетовско. (3177)

Лична карта рег. бр. 6242, серија бр. 0789216, издадена од СБР — Тетово на Рухиде Халил Билали, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 165 — Тетово. (3178)

Лична карта рег. бр. 9812, серија бр. 0683631, издадена од СБР — Тетово на Лазо Коце Милошевиќ, с. Вратница — Тетовско. (3179)

Лична карта рег. бр. 20183, серија бр. 0716793, издадена од СБР — Ѓостивар на Меџеди Берзата Алили, с. Ломница — Тетовско. (3180)

Лична карта рег. бр. 3136, серија бр. 0699346, издадена од СБР — Ѓостивар на Камил Алил Изери, с. Речане — Ѓостивар. (3181)

Лична карта рег. бр. 2797, серија бр. 0547304, издадена од СБР — Кратово на Павлина Димитри Баева, Кратово. (3182)

Лична карта рег. бр. 2418, серија бр. 0212485, издадена од СБР — Охрид на Селуш Мехмед Рифат, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 30 — Охрид. (3183)

Лична карта рег. бр. 3287, серија бр. 0209837, издадена од СБР — Охрид на Сируре Фехим (Селман) Рифат, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 30 — Охрид. (3184)

Лична карта рег. бр. 9482, серија бр. 0214096, издадена од СБР — Охрид на Љубе Китев Шулевски, с. Оздолени — Охридско. (3185)

Лична карта рег. бр. 54738, серија бр. 0038985, издадена од СБР — Скопје на Димитар Ристо Мишев, Скопје. (2872)

Лична карта рег. бр. 26842, серија бр. 0023749, издадена од СБР — Скопје на Предраг Стојан Ангеловски, Скопје. (3029)

Лична карта рег. бр. 57193, серија бр. 0041059, издадена од СБР — Скопје на Фазли Ајриз Сеиди, Скопје. (3030)

Лична карта рег. бр. 420, серија бр. 0172120, издадена од СБР — Скопје на Зденка Хериберт Фајфер, Скопје. (3031)

Лична карта рег. бр. 14815, серија бр. 0011751, издадена од СБР — Скопје на Клара Стеван (Џида) Михаиловска, Скопје. (3032)

Лична карта рег. бр. 60679, серија бр. 0047686, издадена од СБР — Скопје на Стојан Ѓорѓи Чакаров, Скопје. (3034)

Лична карта рег. бр. 29736, серија бр. 0026150, издадена од СБР — Скопје на Антон Трајан Петрушевиќ, Скопје. (3035)

Лична карта рег. бр. 21248, серија бр. 0621028, издадена од СБР — Скопје на Дуко Димитар Цветковски, Скопје. (3036)

Лична карта рег. бр. 50984, серија бр. 0036011, издадена од СБР — Скопје на Ѓулдана Мемед Ибраим Усеин, Скопје. (3037)

Лична карта рег. бр. 53284, серија бр. 0036496, издадена од СБР — Скопје на Коста Е. Иванов, Скопје. (3038)

Лична карта рег. бр. 70931, серија бр. 0302585, издадена од СБР — Скопје на Благоја Тодор Пецевски, Скопје. (3034)

Лична карта рег. бр. 22905, издадена од СБР — Скопје на Александар Ѓорѓе Гроздановски, Скопје. (3040)

Лична карта рег. бр. 14204, серија бр. 0018399, издадена од СБР — Скопје на Јанко Пане Стојковски, Скопје. (3041)

Лична карта рег. бр. 13887, серија бр. 0016809, издадена од СБР — Скопје на Стојан Блажо Мишевски, Скопје. (3042)

Лична карта рег. бр. 33077, серија бр. 0032735, издадена од СБР — Скопје на Ѓорѓи Николов Тарановски, Скопје. (3043)

Лична карта рег. бр. 18847, серија бр. 0065439, издадена од СБР — Скопје на Радмила Владислав (Павловиќ) Крстиќ, Скопје. (3044)

Лична карта рег. бр. 93473, серија бр. 0609371, издадена од СБР — Скопје на Томислав Александар Петрушевиќ, Скопје. (3045)

Лична карта рег. бр. 17922, серија бр. 0040483, издадена од СБР — Скопје на Панче Апостол Боцевски, Скопје. (3046)

Лична карта рег. бр. 57252, серија бр. 0043155, издадена од СБР — Скопје на Ферат Ахмет Каиловски, Скопје. (3047)

Лична карта рег. бр. 19952, серија бр. 0063848, издадена од СБР — Скопје на Васил Пеце Николовски, Скопје. (3048)

Лична карта рег. бр. 11878, серија бр. 0013079, издадена од СБР — Скопје на Милка Јован Димитровска, Скопје. (3049)

Лична карта рег. бр. 15991, серија бр. 0591511, издадена од СБР — Скопје на Милан Ѓуро Ангеловски, Скопје. (3050)

Лична карта рег. бр. 91386, серија бр. 00604150, издадена од СБР — Скопје на Младен Спасо Симоновски, Скопје. (3051)

Лична карта рег. бр. 10499, серија бр. 0586509, издадена од СБР — Скопје на Сабри Јонуз Рушити, Скопје. (3052)

Лична карта рег. бр. 64886, серија бр. 0071671, издадена од СБР — Скопје на Бошко Цветан Јовановски, Скопје. (3053)

Лична карта рег. бр. 3394, серија бр. 0003187, издадена од СБР — Скопје на Влажо Тодор Слезенковски, Скопје. (3054)

Лична карта рег. бр. 18203, серија бр. 0594323, издадена од СБР — Скопје на Пашко Јак Куртиши, Скопје. (3055)

Лична карта рег. бр. 23454, серија бр. 0599574, издадена од СБР — Скопје на Мустафет Абдула Јусуфи, Скопје. (3056)

Лична карта рег. бр. 24015, серија бр. 6736200 издадена од СБР — Охрид на Ристана Дафинче Шулевска, Скопје. (3057)

Лична карта рег. бр. 13363, серија бр. 0589373, издадена од СБР — Скопје на Живко Никола Миловешки, Скопје. (3058)

Лична карта рег. бр. 41056, серија бр. 0657895, издадена од СБР — Скопје на Иван Михаил Мачанов, Скопје. (3059)

Лична карта рег. бр. 18049, серија бр. 0018901, издадена од СБР Скопје на Иван Никола Сарајлиски, Скопје. (3060)

Лична карта рег. бр. 17940, серија бр. 0020149, издадена од СБР — Скопје на Василка Дарко (Јорданова) Сарајлиска, Скопје. (3061)

Лична карта рег. бр. 81599, серија бр. 0063227, издадена од СБР Скопје на Салфет Фазли Керим, Скопје. (3062)

Лична карта рег. бр. 24135, серија бр. 0600255, издадена од СБР — Скопје на Идриз Максуд Муслимовски, Скопје. (3063)

Лична карта рег. бр. 18952, серија бр. 0007259, издадена од СБР — Скопје на Новица Лазар Јовановски, Скопје. (3064)

Лична карта рег. бр. 17294, серија бр. 0019065, издадена од СБР — Скопје на Велче Ацев Трајковски, Скопје. (3065)

Лична карта рег. бр. 19958, серија бр. 0596079, издадена од СБР — Скопје на Перо Перо Трајановски, Скопје. (3066)

Лична карта рег. бр. 145, серија бр. 0002572, издадена од СБР — Скопје на Ангелина Атанасова (Мастагаркова) Кројчева, Скопје. (3067)

Лична карта рег. бр. 51926, серија бр. 0036926, издадена од СБР — Скопје на Кадри Ибраим Бајрамов, Скопје. (3068)

Лична карта рег. бр. 32690, серија бр. 0034561, издадена од СБР — Скопје на Милица Лазо (Илиќ) Тасева, Скопје. (3069)

Лична карта рег. бр. 62047, серија бр. 0066790, издадена од СБР — Скопје на Цветан Димо Петрушевски, Скопје. (3070)

Лична карта рег. бр. 6200, серија бр. 0546710, издадена од СБР — Урошевац на Руфат Халил Халили, Скопје. (3071)

Лична карта рег. бр. 2321, серија бр. 0784121, издадена од СБР — Г. Петров на Трајче Петре Гуревски, Скопје. (3072)

Лична карта рег. бр. 6902, серија бр. 0582912, издадена од СБР — Скопје на Абедин Мемед Бајрамов, Скопје. (3073)

Лична карта рег. бр. 18002, серија бр. 0594122, издадена од СБР — Скопје на Милан Трајко Нелчин, Скопје. (3074)

Лична карта рег. бр. 1379, серија бр. 0353604, издадена од СБР — Титов Велес на Цане Ангелов Басаров, ул. „155“ бр. 81 — Скопје. (3075)

Лична карта рег. бр. 53082, серија бр. 0040208, издадена од СБР — Скопје на Илија Петар Филиповски, Скопје. (3076)

Лична карта рег. бр. 10367, серија бр. 0586377, издадена од СБР — Скопје на Сабри Тефик Фазли, Скопје. (3077)

Лична карта рег. бр. 9345, серија бр. 0534666, издадена од СБР — Куманово на Марија Димитровска, Скопје. (3078)

Лична карта рег. бр. 6713, серија бр. 0609654, издадена од СБР — Скопје на Фериз Ајваз Селим, Скопје. (3079)

Лична карта рег. бр. 16923, серија бр. 0593443, издадена од СБР — Скопје на Филип Ангелко Ѓорѓиевски, Скопје. (3080)

Лична карта рег. бр. 5951, серија бр. 0581809, издадена од СБР — Скопје на Сабедин Рамадан Кадриев, Скопје. (3085)

Лична карта рег. бр. 79394, серија бр. 0061177, издадена од СБР — Скопје на Елена Глигор (Далева) Колевска, Скопје. (3086)

Лична карта рег. бр. 6821, серија бр. 0582831, издадена од СБР — Скопје на Трајанка Панче Блажевска, Скопје. (3087)

Лична карта рег. бр. 85564, серија бр. 0055934, издадена од СБР — Скопје на Ангел Никола Мајсторчевски, Скопје. (3088)

Лична карта рег. бр. 10484, серија бр. 0586494, издадена од СБР — Скопје на Ѓулшије Реџеп Максуд Рушити, Скопје. (3089)

Лична карта рег. бр. 57218, серија бр. 0046393, издадена од СБР — Скопје на Дурија Узеир (Садик) Каил, Скопје. (3090)

Лична карта рег. бр. 15745, серија бр. 0088273, издадена од СБР — Тетово на Илија Глигор Србиновски, Скопје. (3105)

Лична карта рег. бр. 3724, серија бр. 0783847, издадена од СБР — Г. Петров на Хасан Зулфи Демир, Скопје. (3106)

Лична карта рег. бр. 22501, серија бр. 681738, издадена од СБР — Задар на Емилија Шиме Никпал, Скопје. (3107)

Лична карта рег. бр. 12102, серија бр. 0673410, издадена од СБР — Тетово на Ружа Апостол (Илиевска) Апостоловска, Г. Петров. (3186)

Лична карта рег. бр. 79390, серија бр. 0052823, издадена од СБР — Скопје на Панко Трајчев Тодоровски, с. Маџари — Скопско. (3187)

Лична карта рег. бр. 2693, серија бр. 0578985, издадена од СБР — Скопје на Божидар Живко Велковиќ, ул. „179“ бр. 29 — Скопје. (3188)

Лична карта рег. бр. 24067, серија бр. 0070767, издадена од СБР — Скопје на Видосав Апостол Петрушев, ул. „54“ бр. 13 — Скопје. (3189)

Лична карта рег. бр. 9861, серија бр. 0585871, издадена од СБР — Скопје на Зејадин Алил Сали, с. Сингелиќ — Скопско. (3190)

Лична карта рег. бр. 65484, серија бр. 0655141, издадена од СБР — Скопје на Јусуф Џемаил Јашаров, ул. „200“ бр. 16а — Скопје. (3191)

Лична карта рег. бр. 57384, серија бр. 0040607, издадена од СБР — Скопје на Александар Иван Кондратенко, ул. „91“ бр. 20 — Скопје. (3192)

Лична карта рег. бр. 374, серија бр. 0032928, издадена од СБР — Скопје на Џемаил Јашар Зејнула, ул. „Пролетерска“ бр. 36 — Скопје. (3194)

Лична карта рег. бр. 10633, серија бр. 0011707, издадена од СБР — Скопје на Зико К. Зиков, ул. „Т. Велешка“ бр. 45 — Скопје. (3195)

Лична карта рег. бр. 2778, серија бр. 0063901, издадена од СВР — Скопје на Панче Мите Грков, ул. „Генерал Темпо“ бр. 37 — Скопје. (3196)

Лична карта рег. бр. 29754, издадена од СВР — Скопје на Реџеп Исеин Аџи, ул. „59“ бр. 53 — Скопје. (3197)

Лична карта рег. бр. 25491, серија бр. 0024606, издадена од СВР — Скопје на Ганчо Јованов Арсов, ул. „Кочо Рацин“ бр. 40а — Скопје. (3198)

Лична карта рег. бр. 6953, серија бр. 2473565, издадена од СВР — Лазаревац НР Србија на Јелка Божидар (Ѓорѓевиќ) Живановиќ, ул. „60“ бр. 47 — Скопје. (3199)

Лична карта рег. бр. 2604, серија бр. 0530078, издадена од СВР — Скопје на Исак Фето Јакуп, с. Умово, Скопје. (3200)

Лична карта рег. бр. 40654, серија бр. 0653778, издадена од СВР — Скопје на Цане Јован Ѓорѓиевски, Скопје. (3201)

Лична карта рег. бр. 79440, серија бр. 0052632, издадена од СВР — Скопје на Борис Велков Илиевски, ул. „373“ бр. 2 — Скопје. (3202)

Лична карта рег. бр. 3915, серија бр. 061500, издадена од СВР — Скопје на Милорад Стојан Цветковски, с. Шишево — Скопско. (3203)

Лична карта рег. бр. 31478, серија бр. 3217346, издадена од СВР — Косовска Митровица на Мирослав Влајко Ѓрујичиќ, ул. „328“ бр. 19 — Скопје. (3204)

Лична карта рег. бр. 58604, серија бр. 0044638, издадена од СВР — Скопје на Васил Димче Атанасов, ул. „543“ бр. 4 — Скопје. (3205)

Лична карта рег. бр. 6209, серија бр. 0582310, издадена од СВР — Скопје на Живка Петре (Наџиќ) Стојковска, Скопје. (3206)

Лична карта рег. бр. 83219, серија бр. 0059216, издадена од СВР — Скопје на Вера Стојан Петрушева, ул. „467“ бр. 12 — Скопје. (3207)

Лична карта рег. бр. 38214, серија бр. 0034236, издадена од СВР — Скопје на Магда Јован Спенцарова, ул. „40“ бр. 17 — Скопје. (3208)

Лична карта рег. бр. 84211, серија бр. 0053367, издадена од СВР — Скопје на Илија Атанас Костовски, ул. „143“ бр. 17 — Скопје. (3209)

Лична карта рег. бр. 48588, серија бр. 0303830, издадена од СВР — Скопје на Ламбо Лазо Васов, с. Белимбегово — Скопско. (3210)

Лична карта рег. бр. 87929, серија бр. 0623967, издадена од СВР — Скопје на Зебуше Реџеп Емин, ул. „147“ бр. 7 — Скопје. (3211)

Лична карта рег. бр. 62206, серија бр. 0067001, издадена од СВР — Скопје на Екрем Расим Мифтар, ул. „118“ бр. 99 — Скопје. (3212)

Лична карта рег. бр. 15401, серија бр. 0014355, издадена од СВР — Скопје на Васил Лазар Хаџи Димов, ул. „20 октомври“ бр. 3 — Скопје. (3213)

Лична карта рег. бр. 12623, серија бр. 0588633, издадена од СВР — Скопје на Ариф Азиз Мустафа, с. Цветово — Скопско. (3214)

Лична карта рег. бр. 14000, серија бр. 4089110, издадена од СВР — Приштина на Невенка Петре Михајловиќ, ул. „502“ бр. 4 — Скопје. (3215)

Лична карта рег. бр. 79274, серија бр. 0052270, издадена од СВР — Скопје на Вера Томе (Матева) Петровска, ул. „163“ бр. 102 — Скопје. (3216)

Лична карта рег. бр. 79317, серија бр. 0051881, издадена од СВР — Скопје на Шаин Усеин Демир, ул. „397“ бр. 8 — Скопје. (3217)

Лична карта рег. бр. 20527, серија бр. 0064322, издадена од СВР — Скопје на Блага Стефан (Ивановска) Радевска, ул. „275“ бр. 12 — Скопје. (3218)

Лична карта рег. бр. 9426, серија бр. 0584936, издадена од СВР — Скопје на Исмаил Ибиш Нуи, с. Драчево — Скопско. (3219)

Лична карта рег. бр. 16242, серија бр. 0202015, издадена од СВР — Босилград на Загорка Илија (Војиновиќ) Стојменова, Рудник Радуша — Г. Петров. (3220)

Лична карта рег. бр. 19109, серија бр. 0064539, издадена од СВР — Скопје на Даринка Ѓорѓи (Тркова) Алексова, ул. „Кочо Рацин“ бр. 60 — Скопје. (3221)

Лична карта рег. бр. 77228, серија бр. 0053559, издадена од СВР — Скопје на Крсто Трајко Митровски, Скопје. (3222)

Лична карта рег. бр. 88864, серија бр. 0631106, издадена од СВР — Скопје на Јонус Џемил Карамети, ул. „150“ бр. 68 — Скопје. (3223)

Лична карта рег. бр. 15063, серија бр. 0011855, издадена од СВР — Скопје на Славка Велко (Цанева) Милошевска, ул. „К. Ненедиковски“ бр. 14 — Скопје. (3224)

Лична карта рег. бр. 105, серија бр. 0032497, издадена од СВР — Скопје на Никодија Коста Дојчиновиќ, ул. „13 јули“ бр. 13 — Скопје. (3225)

Лична карта рег. бр. 19522, серија бр. 0595643, издадена од СВР — Скопје на Драган Јованов Петроски, ул. „552“ бр. 56 — Скопје. (3226)

Лична карта рег. бр. 61483, серија бр. 0050357, издадена од СВР — Скопје на Исмет Аљуш Јакуп, ул. „130“ бр. 22 — Скопје. (3227)

Лична карта рег. бр. 5463, серија бр. 0010663, издадена од СВР — Скопје на Борис Ристо Поповски, ул. „Октомвриска“ бр. 27 — Скопје. (3228)

Лична карта рег. бр. 66741, серија бр. 0657278, издадена од СВР — Скопје на Дилавер Вафтијар Туркеши, ул. „213а“ бр. 44 — Скопје. (3229)

Лична карта рег. бр. 43382, серија бр. 0621995, издадена од СВР — Скопје на Томо Ангелко Стефановски, ул. „467“ бр. 24 — Скопје. (3230)

Лична карта рег. бр. 99927, серија бр. 0608889, издадена од СВР — Скопје на Злата Петре (Танева) Петровска, ул. „354“ бр. 15 — Скопје. (3231)

Лична карта рег. бр. 6935, серија бр. 0582981, издадена од СВР — Скопје на Рада Тодор Велковска, с. Нерези — Скопско. (3232)

Лична карта рег. бр. 1814, серија бр. 0213200, издадена од СВР — Охрид на Сали Раиф Абдулкерим, ул. Д. Груев бр. 82 — Охрид. (3626)

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Работна книшка на Дојчин Г. Алексоски, ТТ монтер пошта — Штип. (1254)

Работна книшка бр. 8729, серија бр. 159936, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Душко Душан Арсовски, с. Бељановце — Куманово. (1255)

Здравствена легитимација бр. 403, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Александар Рајковски, Скопје. (1256)

Работна книшка бр. 14489/54 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Фазли Б. Елезовски, Скопје. (1257)

Здравствена легитимација бр. 3565, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ресен на Ис-љам Осман, с. Наколец — Охридско. (1258)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Томи-слав М. Спасиќ, с. Црна Бара — Лесковац. (1259)

Здравствени легитимации, издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје, бр. 127795 на Благоја, бр. 127796 на Трпа и бр. 127794 на Диме сите Ацевски, с. Долно Соње — Скопско. (1261)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ангеле Блажевски, Скопје. (1262)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Коце Атанасов, Скопје. (1263)

Индекс бр. 2264, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Јукос Марија, Скопје. (1264)

Работна книшка бр. 5065, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Ибраим Акиф Бислими, с. Глумово — Скопско. (1265)

Индекс бр. 950, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на Александар Николиќ, Скопје. (1266)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Драгица Маневска, Скопје. (1267)

Здравствена легитимација бр. 10319 на Србољуб Вујасимовиќ, ул. „Пети Пупле“ бр. 7 — Битола. (1268)

Работна книшка бр. 157037/55, на Јашар Али Демир, ул. „Египет“ бр. 37 — Битола. (1269)

Работна книшка бр. 900, серија бр. 196861, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Александар Јаќимов Јовановски, с. Конопница — Крива Паланка. (1270)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Крива Паланка на Јован Крстов Витков, с. Кркља Кр. Паланка. (1271)

Калфинско писмо за молеро-фарбар, издадено од Комората во Белград на Владо Мисоски, ул. „Наум Лико“ бр. 10 — Струга. (1272)

Здравствена легитимација бр. 4214, издадена од Филијалата за социјално осигурување во Пробиштип на Гроздан Ивановски, с. Добрево — Кочани. (1273)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Зекија А. Реџеп, Скопје. (1274)

Студентска легитимација бр. 1868, издадена од Медицинскиот факултет — Скопје на Александар Н. Гуров, Скопје. (1275)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мифтар Усеин Алиев, Скопје. (1276)

Здравствена легитимација бр. 89920, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јован Миновски, Скопје. (1277)

Здравствена легитимација бр. 35732, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марика Ѓорѓиева, Скопје. (1278)

Здравствена легитимација бр. 140129, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Силвана Костиќ, Скопје. (1279)

Здравствена легитимација бр. 99739, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Садик Шемши, Рудник Радуща, Скопје. (1280)

Здравствена легитимација бр. 166005, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Димитар Шапов, Скопје. (1281)

Возачка дозвола бр. 311, издадена од СВР — Крива Паланка на Веселин Ристов Алексовски, с. Кошари — Крива Паланка. (1283)

Здравствена легитимација бр. 17913, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Јосим Каранфилов Марковиќ, с. Четирце — Куманово. (1284)

Свидетелство бр. 613 за завршен IV клас гимназија, издадено од Гимназијата во Струга на Милисав С. Рашовиќ, Тетово. (1285)

Здравствена легитимација бр. 79304, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Фаик Алиевски, Скопје. (1286)

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 616 од 31-III-1956 год. издадена од СВР — Куманово на Славко Донеv Радевски, ул. „Живко Чало“ бр. 28 — Куманово. (1287)

Работна книшка бр. 3491/55, серија бр. 580047, издадена од Бирото за посредување на трудот во Власеница НР БиХ на Ристо Митовски, с. Кркла — Крива Паланка. (1288)

Здравствена легитимација бр. 21, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Хрвоје Марушиќ, ул. „Октомвриска“ бр. 1 — Титов Велес. (1289)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Александар Симиќ, Скопје. (1290)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Петра Неделковска, с. Маџари, Скопје. (1291)

Оружен лист бр. 1247, издаден од СВР—Скопје на Сали Нуредин Бајрамоски, с. Цветово — Скопско. (1292)

Здравствена легитимација бр. 1458, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Незир Еминовски, Скопје. (1293)

Здравствена легитимација бр. 20754, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Диме С. Томевски, Скопје. (1294)

Возачка дозвола кат. В бр. 719 на Александар Здравевски, с. Браилово — Прилеп. (1295)

Здравствена легитимација бр. 11816, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Велко Николоски, ул. „Пиринска“ бр. 38 — Прилеп.

Здравствена легитимација бр. 11601, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Нада Ристоска нова населба „Бончејца“ — Прилеп.

Здравствена легитимација бр. 4846, издадена од Заводот за социјално осигурување — Св. Николе на Даница Костадинова, ул. „Енице Вардар“ бр. 6 — Битола. (1298)

Работна книшка бр. 149309, издадена од Бирото за посредување на трудот — Битола на Видан Илија Неделкоски, с. Брод — Битола. (1299)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Кирил и Методи“ на Добривој Таневски, ученик во Средно текстилно училиште — Штип. (1300)

Здравствена легитимација бр. 3797, издадена од Заводот за социјално осигурување — Крива Паланка на Стоилен Алексов Ристовски, с. Варовиште — Крива Паланка. (1301)

Здравствена легитимација бр. 13940 на Ангелина Топалоска, Струга. (1302)

Здравствена легитимација бр. 18645, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Станка Стоименова Јаковска, Штип. (1303)

Работна книшка бр. 4933, серија бр. 069897, на Ѓорѓи Стаменов Митев с. Баница—Струмица. (1304)

Возачка дозвола бр. 67, издадена од СВР — Титов Велес на Јован Велков Трајков, с. Оморани — Титоввелешко. (1305)

Здравствена легитимација бр. 9639 на Бекир Аземовиќ, IV Градилиште „Маврово“ — Маврови Анови — Гостивар. (1306)

Здравствена легитимација бр. 3879, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Ангел Петров Маџаров, ул. „Браќа Поп Јорданови“ бр. 13 — Титов Велес. (1307)

Работна книшка бр. 1945 од 14-X-1954 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на Владо М. Ставровски, с. Лисиче — Титоввелешко. (1308)

Здравствена легитимација бр. 583, издадена од Испоставата за социјално осигурување — Вир Пазар на Стојко Тодосов Митевски, Градежно претпријатие „Пелагонија“ Неготино—Кавадарци. (1309)

Работна книшка бр. 7034, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Фанка Танева, Скопје. (1310)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Даме Груев“ — Скопје на Ибраим Рамо Алиевски, Скопје. (1311)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Цана Гиевска, Скопје. (1312)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Младеновиќ Станимирка, Скопје. (1313)

Здравствена легитимација бр. 143721, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Круме Јовановски, Скопје. (1314)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Бауш Ајдар, Скопје. (1315)

Работна книшка бр. 25862, издаден од Бирото за посредување на трудот на Шабан Азир Исемовски, Скопје. (1316)

Работна книшка бр. 2127, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Реџеп Селим Сејфулов, с. Батинци — Скопје. (1317)

Работна книшка бр. 25441, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Дедиќ Усеин Адем, Скопје. (1318)

Свидетелство за завршено IV одделение през 1937 год. на Нада Николиќ, Ниш. (1319)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јелена Живановиќ, Скопје. (1320)

Здравствена легитимација бр. 34655, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ленче Колевска, Скопје. (1321)

Здравствена легитимација бр. 108954, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Иса Хајров Шаровиќ, Скопје. (1322)

Здравствена легитимација бр. 142899, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Илмија Аризова, Скопје. (1323)

Здравствена легитимација бр. 3166, издадена од Заводот за социјално осигурување — Дебар на Наим Цами, Скопје. (1324)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сирма Георгиева, Скопје. (1325)

Работна книшка бр. 6358, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Гомислав Лазаревски, с. Барово — Скопско. (1327)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Никола Саздов Јанков, Скопје. (1328)

Свидетелство издадено од Школата за механизација на земјоделието с. Којнаре — Кумановско на Владимир Петрушев Тасевски, с. Шупли Камен — Кумановско. (1329)

Книшка за трактор издадена од СВР — Скопје на Земјоделската задруга „Мерис“, с. Студеничани — Скопско. (1330)

Работна книшка бр. 6084, серија бр. 070296, издадена од Бирото за посредување на трудот — Струмица на Зејнула Акиф Демиров, ул. „Охридска“ бр. 80 — Струмица. (1331)

Здравствена легитимација бр. 11303, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кочани на Благоја Панчев Манов, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 22 — Кочани. (1332)

Здравствена легитимација бр. 24024, издадена од Испоставата за социјално осигурување — Кратово на Спасена Савева, с. Приковци — Кратово. (1333)

Здравствена легитимација бр. 834944 на Милица Вељо Димческа, ул. „155“ бр. 60 — Скопје. (1334)

Работна книшка бр. 7919 на Мице Панде Неделковски, ул. „Далматинска“ бр. 53—Битола. (1335)

Здравствена легитимација бр. 12400, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Цвета Алексовска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 23 — Куманово. (1336)

Работна книшка бр. 166, серија бр. 064447, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Стојан Јован Антевски, с. Жегљане — Куманово. (1337)

Работна книшка бр. 167, серија бр. 064448, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Владо Александар Антевски, с. Жегљане — Куманово. (1338)

Свидетелство бр. 173, за положен испит автомеханичар през 1953 година издадено од Занаемчиската комора — Кичево на Вецко Стојков Вренцоски, с. Цер — Кичево. (1339)

Здравствена легитимација бр. 18987, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Олгица Т. Андова, с. Чашка — Титоввелешко. (1340)

Здравствена легитимација бр. 3696, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Македонка Георгиева Илиева, ул. „Пчињска“ бр. 15 — Титов Велес. (1341)

Здравствена легитимација бр. 9451, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кочани на Љубомир Димитров Ампов, работ. Градежно прет. „Напредок“ — Кочани. (1342)

Здравствена легитимација бр. 20222, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на Шеху Непати, Гостивар. (1343)

Здравствена легитимација бр. 40676, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Исмет Аљушов Јакуповски, Скопје. (2344)

Здравствена легитимација бр. 137431, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Верица Чукиќ, Скопје. (1345)

Здравствена легитимација бр. 8574, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Олга Семковска, с. Волковија — Тетовско. (1346)

Здравствена легитимација бр. 105142, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Топајани Лимон, Скопје. (1347)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Дара Методиева Попова, Скопје. (1348)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Осмолетката во с. Драчево на Миле Петрев Крстевски, с. Драчево — Скопско. (1349)

Здравствена легитимација бр. 102498, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Даница Мицевска, с. Таор — Скопско. (1350)

Здравствена легитимација бр. 68123, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Славка Цветкова, Скопје. (1351)

Работна книшка бр. 28101, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Милица Нешиќ, Скопје. (1353)

Свидетелство бр. 162/45 год. на Александар Сисев Талевски, с. Дебреште — Битола. (1354)

Здравствена легитимација бр. 30699, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на Целал Мустафа Нежбедин, Гостивар. (1355)

Здравствена легитимација на Душан Лазаров Давчев, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 12 — Титов Велес. (1356)

Здравствена легитимација бр. 7406 на Гино Брзовски, ул. „Кленовец“ бр. 40 — Битола. (1357)

Здравствена легитимација, на Радмила Јорданова Бошкова, ул. „Адем Адemosки“ бр. 26 — Прилеп. (1358)

Здравствена легитимација бр. 3156, издадена од Заводот за социјално осигурување — Крива Паланка на Стојче Стаменов Јакимовски, с. Подржикон — Крива Паланка. (1359)

Здравствена легитимација бр. 2902, издадена од Заводот за социјално осигурување — Дебар на Санда Славева Цветаноска, с. Велица — Кичево. (1360)

Здравствена легитимација на Трајче Димов Кимов, ул. „8 велешка бригада“ бр. 5 — Т. Велес. (1361)

Здравствена легитимација бр. 134710, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Шабан Ибраимовски, Скопје. (1362)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Осмолетката во с. Драчево на Бранко Китаноски, с. Драчево — Скопско. (1363)

Диплома за положен полуматурски испит, издадена од Гимназијата во Делчево на Милка Герасимова Стојменова, Делчево. (1364)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Љуба Митева, с. Д. Нерези — Скопско. (1365)

Здравствена легитимација бр. 144062, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лила Митровска, Скопје. (1335)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Методија Савовски, Скопје. (1367)

Здравствена легитимација бр. 61375, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Панче Васил Начевски, Скопје. (1368)

Индекс бр. 2111, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на Драгица Бундалеска, Скопје. (1370)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Апостол Симонов Здравевски, Скопје. (1371)

Здравствена легитимација бр. 11805, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Асан Ѓорѓиев Групчев, Скопје. (1372)

Шоферска книшка бр. 742, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Александар Костадинов Куртев, ул. „Беласица“ бр. 35 — Скопје. (1373)

Колска книшка на камион марка „Шевролет“ рег. бр. М—1456, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Претпријатието „Центрохемија“ — Скопје. (1374)

Здравствена легитимација бр. 100793, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ристо Панев Алексоски, Скопје. (1375)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Гордана Илиќ, Скопје. (1376)

Здравствена легитимација бр. 75, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Роса Плавева, Скопје. (1377)

Здравствена легитимација на Јусуф Салиоски, ул. „Д. Завој“ бр. 102 — Прилеп. (1378)

Здравствена легитимација бр. 23051, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Перо Манасиевски, ул. „11 ноември“ бр. 94а — Куманово. (1379)



ПОКАНА ЗА ПРЕТ Л

Обновете ја претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1958 год.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1958
ГОДИНА ИЗНЕСУВА 1.000
ДИНАРИ ЗА ЕДЕН ПРИМЕРОК



ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“, БРОЈ 30/57 Г. ИЛИ НА НАШАТА ТЕКУШТА С-КА БР. 802-Т-698 КАЈ НАРОДНАТА БАНКА — СКОПЈЕ.



ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАКА ВЕСНИКОТ; ЗА КОЛКУ ПРИМЕРЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА: СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1957 ГОДИНА.



ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1958 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБНОВИ ДО КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК НА СЕКОЈ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВИ ПРЕТПЛАТАТА ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ЌЕ СЕ ОБУСТАВИ.

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1957 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1957 ГОДИНА.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Поштенски фах 51

СОДРЖИНА

	Стр.
160. Одлука за разрешување и именување членови на Одборот за стопанство	— — — 541
161. Решение за разрешување и именување	

претседател на републичкиот Совет за народно здравје	— — — — — 541
162. Решение за разрешување и именување претседател на републичкиот Совет за социјална заштита	— — — — — 541